



**ИЗЈАВА ЗА СЕМЕЈНА И МАТЕРИЈАЛНА СОСТОЈБА**

Долупотпишаниот: \_\_\_\_\_  
*Име и презиме*

Документ за идентитет																			
<input type="checkbox"/> лична карта <input type="checkbox"/> пасош <input type="checkbox"/> лична карта за странец на привремен престој во РМ <input type="checkbox"/> друго _____																			
№								изд. на	од	ЕМБГ									
граѓанство					образование					специјалност									
Постојана адреса																			
Сегашна адреса (ако е различна од постојаната)																			
сл. тел.		дом. тел.		моб.те л.		е-маил													
Претходно место на работа																			
фирма					период					должност									

Сопственик/Управител на \_\_\_\_\_  
*фирма*

кон  барање за одобрување на кредит     барање за издавање на гаранција  
 барање за факторинг     барање за лизинг     друго

**Изјавувам дека со датата на поднесување на оваа изјава, мојата семејна и материјална состојба е како што следи:**

- Семејна состојба:  женет/мажена     неженен/немажена     разведен(а)     вдовец(ица)
- осудуван(а)     неосудуван(а)     против мене и сопругот(та) нема поведени судски постапки
- Семејството ми се состои од:

имиња	Сопруг(а)/дете	ЕМБГ	телефон

4. Јас и сопругот(та) го поседуваме следниот имот во РМ и во странство:

➤ **Парични средства** по сметки во банки (вид: П-платежна (тековна, картичка), Д-депозитна, Ш-штедна, Х-друга)

Банка	Вид и број на сметката	сума	валута

➤ **Хартии од вредност, удели во трговски друштва**

Вид на хартии од вредност/удели	Од трговското друштво	Количина	Номинален износ	% од капиталот на друштвото

➤ **Друг подвижен имот**

вид	Марка	Година на производство	Осигурителна вредност
Транспортни средства			
Машини (производни и сл)			
Благородни метали	<i>вид</i>	<i>количество</i>	<i>Куповна вредност</i>
Други			

➤ **Недвижни имоти**

Вид на имотот	Опис (стан, куќа)	Место положба	Идеални делови	Површина во м.кв.
Семејно живеалиште				
За живеење				
За викенд/одмор				
Земјиште во градежен реон				
Земјиште вон градежен реон				
Деловен простор				
Земјоделско земјиште				
други				

5. Јас и сопругот(та) имаме кредити и други обврски (лизинг, жиранти по кредити и меници во својство на солидарен должник) кон банки и други лица:

Доверител	Вид на долгот	Рок на исплата	Вкупен износ/валута	Месечен анuitет

**Изјавувам дека, податоците содржани во оваа Изјава се целосни и точни. Согласен сум Финансиското друштво да ги направи проверките кои по негова оценка се потребни за потврда на истите. Познато ми е дека давањето на неточни податоци повлекува одговорност согласно позитивното законодавство на Република Македонија.**

\_\_\_\_\_   
 место и дата на изготвување

ИЗЈАВУВА: \_\_\_\_\_   
 потпис

Во случај да во оваа Изјава нема доволно место за опис на одредени податоци, потписникот на Изјавата може податоците да ги опише на дополнителен лист и истиот да го приклучи кон Изјавата.